



**Ensuring a sustainable future for the TCLF industries in
South East Europe
Skopje**

**Обезбедување на одржлива иднина за
индустриите за производство на ТОКО во**

**Југоисточна Европа
Скопје**

10.05. – 11.05. 2022



Проект финансиран од ЕУ (2021-2023) како поддршка на нашата работа

„Обезбедување на одржлива иднина за индустриите за производство на текстил, облека, кожа и обувки во Југоисточна Европа“



- Партнери во проектот се три асоцијации на европската индустрија како и industriAll Europe
- Бугарија, Хрватска, Северна Македонија, Романија и Србија
- 10 синдикати-членки, 10 национални асоцијации на индустрии/работодавачи
- 400,000 регистрирани работници



Цели

- **Да се зајакне репрезентативноста на здруженијата на работодавачи и синдикатите преку зголемување на членството и зајакнување на нивните структури.**
- **Развивање на вештините и капацитетите на социјалните партнери и нивните членови во полето на индустриските стратегии, социјалниот дијалог и колективното преговарање.**
- **Развој и имплементација на стратегии за индустриски развој и социјален напредок.**
- **Отворање на патот кон подобрен социјален дијалог и колективни договори, вклучувајќи преговори на ниво на индустрија, договори со повеќе работодавачи, итн**



План за реализација на проектот 2021-2022

Бугарија, Хрватска, Северна Македонија, Романија, Србија

- ✓ Мапирање на состојбите во земјите (јуни 2021 - февруари 2022)
- ✓ Онлајн размена - Португалија (септември 2021)
- ✓ Серија на подготвителни онлајн состаноци со 6 асоцијации на работодавачи/индустрии; 9 синдикати (јануари и февруари 2022 год.)



План за реализација на проектот 2021-2022

Бугарија, Хрватска, Северна Македонија, Романија, Србија

- 5 национални работилници – усвојување на акциски планови
- Одделни сесии за работодавачи и синдикати, заеднички сесии
- Сесии со национални социјални партнери, брендови, добавувачи, владини претставници

Земја и датум	
• Северна Македонија	10-11 мај 2022
• Хрватска	8-9 јуни 2022
• Бугарија	6-7 јули 2022
• Романија	14-15 септември 2022 (план.)
• Србија	5-6 октомври 2022 (план.)

- Следење на реализација на акциските планови на ниво на земји (обука, тренерство)
- Завршна проектна конференција, пролет 2023 год.
- Имплементацијата продолжува и во претстојните години

